

20230250393

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15, 192/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 39/22), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 февруари 2023 година, донесе

### УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (\*)

#### Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија(\*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 222/20, 281/20, 4/21, 53/21, 135/21, 197/21, 292/21, 78/22, 188/22 и 218/22), во членот 1 во ставот (2) по бројот „478“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 479, се додаваат три нови прилози 480, 481 и 482 кои се составен дел на оваа уредба.

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.


Бр. 41-872/4  
1 февруари 2023 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
д-р **Димитар Ковачевски**, с.р.


---

(\*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32022R1522, CELEX бр. 32022R1523 и CELEX бр. 32022R1524.

## Прилог 480

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1522/2022	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Комплет за фиксирање на 'рбетниот столб кој се состои од завртки, шипки, плочи, куќи и странични конектори, кои треба да се вградат во човечкото тело за потребите на различни медицински третмани.</p> <p>Во зависност од медицинската дијагноза (фрактура, деформитет, итн.), различни делови од производот може да се состават за да се создаде систем за фиксирање на 'рбетот (т.е. имплант) за време на операцијата. Имплантот ги спојува и ги придржува пршлените после фрактура или ги форсира пршлените да се вратат во линија, на пример во случај на сколиоза, или ги држи пршлените во правилна положба и ги придржува, на пример, во случај на дегенеративни болести на дискот.</p> <p>Производот е подеднакво погоден за кој било од овие методи на лекување.</p> <p>(На фотографијата производот е во склопена состојба)(*)</p> 	<p><b>9021 10 90</b></p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2 (а), 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 6 од Глава 90 и наименуванијата на тар. број 9021 и тар. подбројеви 9021 10 10 и 9021 10 90.</p> <p>Производот во расклопена состојба ги има суштинските карактеристики на готов производ во согласност со Општото правило 2 (а). Готовиот производ е помагало (систем за фиксирање на 'рбетниот столб) со кој, откако ќе се вгради во човечкото тело, ги спојува пршлените или ги држи во правилна положба. Во зависност од вистинската употреба што производот може да ја има во човечкото тело, се смета дека е или помагало за фрактури (тар. подброј 9021 10 90) или ортопедско помагало (тар. подброј 9021 10 10). Како ортопедско помагало има функција да ги спречува или коригира деформитетите на телото (на пример во случај на сколиоза) или придржува или држи делови од телото (на пример во случај на дегенеративни заболувања на 'рбетните дискови) во согласност со Забелешка 6 од Глава 90.</p> <p>Распоредувањето во тар. подброј 9021 90 90 е исклучено бидејќи производот е поспецифично опфатен во друго наименување.</p> <p>Во моментот на увоз не е познато дали производот е наменет за употреба како помагало за фрактури или како ортопедско помагало. Наменската употреба на производот не може јасно да се одреди од самиот производ бидејќи од неговите објективни карактеристики и својства не може да се заклучи дали ќе се користи како помагало за фрактури или како ортопедско помагало, бидејќи е подеднакво погоден за двете намени.</p> <p>Затоа, во моментот на увозот, главната намена на производот не е позната, ниту пак може да се утврди главната намена од неговите објективни карактеристики и својства, согласно Забелешка 3 кон Глава 90 заедно со Забелешка 3 од Оддел XVI. Затоа, производот се распоредува во тарифната ознака која е последна по редослед меѓу тарифните ознаки кои подеднакво доаѓаат во предвид согласно Општото правило 3 (в) заедно со Општото правило 6.</p> <p>Врз основа на погоре наведеното, производот е распореден во тарифен подброј 9021 10 90 како шини и други помагала за фрактури.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

## Прилог 481

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1523/2022	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Правоаголен готов текстилен производ направен од 100% вештачки или синтетички влакна (исто така познат како „електрично ќебе“, англ. „electric under-blanket“), со заоблени агли, со димензии приближно 150 x 80 см, кој се состои од два слоја неткаен материјал од тар. број 5603. Лента од плетена ткаенина е зашиена по работ на целиот производ. Може да има еластични ремени за прицврстување на душекот. Производот не е полнет, ниту пак внатрешно поставен.</p> <p>Опремен е со вграден електричен грејач со монтаж но напојување од 220 до 240 V и прекинувач за прилагодување на различни поставки за греење.</p> <p>Производот е наменет за поставување помеѓу душекот и чаршафот со намена за загревање на креветот. Не го покрива делот од душекот каде што треба да лежи главата на една личност. Според упатството за употреба, тој е погоден за перење по исклучување на напојувањето.</p> <p>(Види фотографија) (*)</p> 	<p><b>6307 90 98</b></p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) од Оддел XI, Забелешка 1 од Глава 63 и наменуванијата на тар. број 6307 и тар. подброј 6307 90 98.</p> <p>Готовиот текстилен производ не се распоредува во Глава 85 како електрична машина и опрема бидејќи таа Глава не ги опфаќа електрично загреаните ќебиња, перничина за кревети, грејачи за стапала или слично (Забелешка 1 (а) од Глава 85).</p> <p>Распоредувањето во тар. подброј 6301 10 00 како електрично загреано ќебе е исклучено бидејќи производот ги нема вообичаените објективни карактеристики на ќебе од тар. број 6301, како што е погодноста за завиткување или покривање на телото на една личност за да се обезбеди топлина.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 6302 како постелнина е исклучено бидејќи производот ги нема карактеристиките на постелнина (на пример, чаршаф или покривка за душек), што треба да го заштити душекот, прекривката или перницата од лицето што лежи на креветот. Иако производот е наменет за поставување на душекот, тој не го штити делот каде што се наоѓа главата на лицето. Неговата единствена функција е да го загрее креветот за да го направи удобен за лицето кое го користи креветот.</p> <p>Распоредувањето на производот во тар. број 6304 како производ за внатрешно опремување е исклучено бидејќи производот ги нема карактеристиките на производ за опремување од тар. број 6304, како што е карактеристиката да биде видлив за лице кое влегува во просторијата. Согласно неговата намена, производот не е видлив во просторијата бидејќи е покриен со чаршав.</p> <p>Имајќи го предвид општиот изглед на производот и материјалот на двата надворешни слоја, производот е направен од неткаен материјал од вештачки или синтетички влакна од тар. број 6307. Производот се распоредува во тар. подброј 6307 90 98 како други готови производи од текстилни ткаенини.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		

## Прилог 482

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 1524/2022	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
<p>Производ (т.н. килим за пикник), со димензии приближно 200 см x 150 см, составен од два слоја плетени текстилни ткаенини (изработени од синтетички влакна), од кои едниот слој е ламиниран со пластика од едната страна. Двата слоја текстилни ткенини се споени со мала плетена текстилна лента порабена по должина на сите четирите страни на производот. Ламинираниот слој штити од влага и нечистотија од земјата, но не е водоотпорен. Кога е замотан, производот може да се фиксира со помош на преклоп направен од плетени текстилни ткаенини со систем за затворање од типот велкро и да се носи со рачка (текстилна лента) прицврстена на преклопот.</p> <p>{Види фотографија} (*)</p> 	<p><b>6306 90 00</b></p>	<p>Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) и (ф) од Оддел XI, Забелешка 2 (а) од Глава 59 и наименованијата на тар.број 6306 и тар. подброј 6306 90 00.</p> <p>Со оглед дека е изработен од ткаенини (плетени ткаенини од синтетички влакна од тар. број 6006 и плетени текстилни ткаенини ламинирани со пластична маса од тар. број 5903), производот е текстилен производ од Оддел XI.</p> <p>Распоредувањето во тар. број 6301 како ќебе е исклучено бидејќи производот ги нема вообичаените објективни карактеристики на ќебе, како што е погодноста за завиткување или покривање на телото на една личност за да се зачува топлината на телото. Производот само го штити лицето што седи на него од влага и нечистотија од земјата.</p> <p>Распоредувањето во тарифниот број 6304 како други производи за внатрешно опремување е исклучено бидејќи производот не е наменет за употреба во затворен простор, туку за употреба на земја во надворешни простори. Види ги Коментарските забелешки на Хармонизиран систем (КЗХС) за тар. број 6304, прв став.</p> <p>Со оглед на неговите објективни карактеристики (лесен, ламиниран со заштитен слој, брзо расклопување и пакување и едноставен за транспорт), производот е дизајниран за привремено користење во надворешни услови, да се носи на пример, на кампување, на плажа итн. (види Забелешки на Комбинирана номенклатура за тарифен подброј 6306 90 00).</p> <p>Затоа, производот е распореден во тар. подброј 6306 90 00 како друг производ за кампување.</p>
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		